



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 181-11 за огласи 101-11
1-39 1-931

Среда, 8 јуни 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 23

ГОД. XVI

Цена на овој број е 68.— дин. — Претплата за 1960 година изнесува 2000.— дин., а за странство 3000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. Факс 226. — Телефони: централа 28-810 28-417 и 28-838, Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619.

296.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за начинот на финансирање на научните установи, што го усвои Сојузниот народна окупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 3 јуни 1960 година.

ПР бр. 7

4 јуни 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна окупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗА К О Н

ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Научните установи (институтите, развојните лаборатории и другите самостојни научноистражувачки установи и организации) самостојно се финансираат според одредбите на овој закон.

Научните установи се финансираат според прописите кои важат за стопанските организации или според прописите кои важат за самостојните установи.

Со правилата на научната установа се определува начинот на нејзиното финансирање.

Член 2

Научните установи средствата за финансирање на својата научна дејност ги обезбедуваат од надоместоците за услугите што ги вршат и од други свои приходи.

Ако научната установа, со оглед на природата на своите задачи, не остварува доволно средства за финансирање на својата научна дејност од надоместоците за услугите што ги врши и од други свои приходи, може да се финансира и од дотации.

Член 3

Научните установи самостојно ги утврдуваат и ги распределуваат, согласно со одредбите на овој закон, сите свои приходи, без оглед од кои извори тие произлегуваат.

Член 4

Со цел за унапредување на научната работа, секоја научна установа формира фонд за научни истражувања.

Член 5

Институтите, развојните лаборатории и другите научноистражувачки единици на академиите на науките, на универзитетите, факултетите, високите школи, самостојните установи, општествените организации и државните органи (научноистражувачки единици) можат во согласност со одредбите на овој закон да се финансираат како научните установи.

II. ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ

1. Научни установи што се финансираат според прописите кои важат за стопанските организации

Член 6

На научните установи што се финансираат според прописите кои важат за стопанските организации се применуваат прописите за финансиското работење на стопанските организации, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Работите што со прописите за финансиското работење на стопанските организации се ставени во делокруг на работничкиот совет односно на највисокиот орган на управувањето на стопанската организација, ги врши советот на научната установа, а работите на управниот одбор на стопанската организација — управата на научната установа.

Член 7

Научните установи уплатуваат во фондот за научни истражувања 5% од остварените надоместоци за научни и стручни услуги односно од делот на оредствата дадени на научната установа за извршување на определени научни и стручни работи кој му одговара на делот од извршувањето на тие работи.

Член 8

Научните установи можат фондот за научни истражувања да го користат само за научни работи, за унапредување на пронајдуваштвото, за усовршување на кадрите и за поттикнување на научната работа во определена научна област што се вршат по иницијатива на научната установа.

За употребата на средствата на овој фонд самостојно одлучува советот на научната установа.

Член 9

Покрај фондот за научни истражувања, во научните установи се формираат и фондови какви што имаат стопанските организации според општите прописи кои важат за тие организации.

Член 10

Научните установи не пресметуваат и не плаќаат интерес на фондот на основните средства, интерес на фондот на обртните средства и земјарина.

Научните установи што користат земјиште за вршење селскостопанска дејност, плаќаат земјарина и придонес за буџетите од личниот доход како селскостопанските организации.

Член 11

Научните установи плаќаат амортизација по нормата што ја утврдува советот на установата.

По исклучок, за градежните објекти научната установа плаќа амортизација по норма која не може да биде поголема од нормата утврдена за стопанските организации, а за опремата и другите основни средства научната установа плаќа амортизација по норма која не може да биде помала од нормата пропишана за соодветните основни средства на стопанските организации.

Со прописи на Сојузниот извршен совет може да се определи нормата на амортизацијата за опрема што ја плаќаат определени видови научни установи да може да биде помала од нормата пропишана за соодветните основни средства на стопанските организации.

Основувачот на научната установа дава согласност на одлуката за нормата на амортизацијата на основните средства.

Член 12

На научните установи не се применуваат одредбите од Одлуката за употреба на средствата чие користење е ограничено со Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1959 година и од Одлуката за ограничување користењето на средствата на амортизацијата и за пониските норми на амортизацијата за стопанските организации од определени дејности.

Член 13

Научните установи издвојуваат средства за резервен фонд по норма од 2% од просечно расположивите обртни средства во годината за која се врши распределбата, со тоа обврската за уплатување да престанува кога средствата на тој фонд ќе бидат остварени во височина од 10% од износот на просечно расположивите обртни средства за последните три години.

Член 14

Научните установи издвојуваат придонес од доходот по најповолната скала на тој придонес која важи за стопанските организации од определена гранка односно област на стопанството.

Придонесот од доходот пресметан според претходниот став, научните установи го уплатуваат во фондот на основните средства, во фондот на обртните средства и во фондот за научни истражувања.

Советот на научната установа одлучува кој дел од придонесот од доходот треба установата да уплати во одделни фондови од претходниот став.

Член 15

Личните доходи на научните, стручните и другите работници на научните установи се утврдуваат како во стопанските организации.

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начинот на утврдувањето на минималните лични доходи на научните, стручните и другите работници на научните установи.

Член 16

Правата и должностите на околиски арбитражен совет што ги решава спорните прашања во врска со донесувањето на тарифните правилници на стопанските организации (член 360 од Законот за работните односи), ги врши во поглед на донесувањето на тарифните правилници на научните установи арбитражниот совет, што го сочинуваат: претседател, кого го именува републичкиот секретаријат за трудот, и по двајца претставници на републичкиот синдикален совет и на републичкиот совет за научна работа.

Член 17

Ако научните установи се занимаваат со производство и промет на стоки или со вршење услуги,

со кои според прописите се занимаваат стопанските организации, тие се должни посебно во своето книговодство да ги искажуваат приходите остварени со вршење на тие дејности и да плаќаат на тие приходи придонеси и даноци согласно со прописите што важат за стопанските организации.

2. Научни установи што се финансираат според прописите кои важат за самостојните установи**Член 18**

На научните установи што се финансираат според прописите кои важат за самостојните установи се применуваат прописите за финансирањето на самостојните установи, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 19

Научните установи ја утврдуваат височината на надоместоците за услугите што ги вршат, така што од нив да можат да се подмират личните, материјалните и инвестиционите расходи.

Член 20

Наградувањето на научните и стручните работници на научните установи, кои не се финансираат според прописите што важат за стопанските организации, се врши според посебен правилник за наградувањето што го донесува советот на научната установа.

Сојузниот извршен совет ќе пропише кој орган дава согласност на правилникот за наградувањето.

Член 21

Во научните установи, покрај фондот за наградување, инвестициониот фонд и резервниот фонд, се формира и фонд за научни истражувања.

Покрај фондовите од претходниот став, научните установи можат да имаат и фонд на заедничката потрошувачка.

Во поглед на фондот за научни истражувања важат одредбите од чл. 7 и 8 на овој закон.

Член 22

Научните установи вршат амортизација на предметите што ги прибавуваат од средствата наменети за инвестициони расходи, по нормата што ја утврдува советот на установата.

Член 23

Членот 17 на овој закон се применува и на научните установи што се финансираат според прописите кои важат за самостојните установи.

3. Научноистражувачки единици**Член 24**

Академиите на науките, универзитетите, факултетите, високите школи, самостојните установи, општествените организации или државните органи, во чии состав се наоѓаат научноистражувачки единици, можат во согласност со одредбите на овој закон со свој статут, правила односно акт за својата организација да определат научноистражувачките единици да го вршат финансиското работење според прописите што важат за самостојните установи или според прописите што важат за стопанските организации.

Со статутот, правилата односно актот за организацијата од претходниот став се определуваат органите што ќе ги вршат работите што со соодветни прописи се ставени во делокругот на советот и управата на научната установа односно на работничкиот совет и управниот одбор на стопанската организација.

III. ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА НА ОСНОВУВАЧИТЕ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ**Член 25**

Стопанската организација што основува научна установа може со актот за основање на установата да предвиди основувачот да има и право:

1) да дава согласност на статутот односно правилата на научната установа;

2) да именува до три четвртини членови на советот на научната установа, што според Законот за организацијата на научната работа ги именува основувачот на научната установа, од редот на членовите на работничкиот совет и други членови на работниот колектив на стопанската организација, како и од редот на други научни и јавни работници;

3) да именува до една половина членови на управата на научната установа од редовите на членовите на работничкиот совет и од други членови на работниот колектив на стопанската организација, како и од редот на други научни и јавни работници;

4) на предлог од советот на научната установа да ја одобрува програмата за работа на научната установа;

5) да дава согласност на распределбата и внесувањето на средствата во фондовите на научната установа;

6) да го потврдува изборот на директор односно управник на научната установа.

Основувачот на научната установа од претходниот став може во актот за основување да предвиди научната установа да не може без согласност да ги отуѓи ниту да ги оптовари средствата што ѝ ги дал основувачот, како и во случај на престанок на научната установа овие средства да му се враќаат на основувачот.

Член 26

На научната установа што ја основала стопанска организација, основувачот ѝ обезбедува средства за нејзина изградба и работење од соодветните свои средства.

Средствата за изградба и работење на научната установа од претходниот став основувачот може да ги обезбеди и од средствата на амортизацијата.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27

До донесувањето на нови прописи за организацијата на научната работа, може да се основе научна установа, без оглед на условите предвидени со важечките закони во поглед на научните кадри.

Републичкиот совет за научна работа, при решавањето за запишување на научна установа во регистарот на научните установи, оценува дали установата има кадри што се оспособени за научна работа.

Ако е основувачот на научната установа сојузен орган, условот од претходниот став го оценува Сојузниот совет за научна работа.

Член 28

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесува, по потреба, прописи за примената на одделни прописи што важат за стопанските организации врз научните установи што се финансираат според тие прописи.

Член 29

Сојузниот извршен совет ќе определи од кој ден научните установи што се финансираат според прописите кои важат за самостојните установи, ќе го вршат своето финансиско работење според одредбите на овој закон.

Член 30

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат чл. 41 до 45 од Законот за организацијата на научната работа, како и одредбите на другите прописи што се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 31

Овој закон влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

297.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Општиот закон за универзитетите, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 3 јуни 1960 година.

ПР бр. 6
4 јуни 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ

Член 1

Во Општиот закон за универзитетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54, 58/55 и 26/58) насловот на законот се менува и гласи:

„Општ закон за факултетите и универзитетите“.

Член 2

Во членот 6 ставот 4 се менува и гласи:
„Статутите на универзитетите и факултетите ги потврдува републичкиот извршен совет.“

Член 3

Членот 8 се менува и гласи:

„Факултетите се самостојни установи.

Три или повеќе факултети можат да се здружат во универзитет.

Универзитетите и факултетите се основуваат и се укинуваат со закон.

Предлог за основување факултет можат да дадат и автономните единици, околиците, општините, универзитетите, стопанските и други организации.

Автономните единици, околиците, општините, универзитетите, стопанските и други организации можат да бидат и основувачи на факултети, ако за нивното основување ги исполнат условите пропишани со закон.

Републичкиот извршен совет испитува дали се исполнети овие услови и го потврдува актот за основувањето.

Универзитетите и факултетите се правни лица.“

Член 4

Членот 10 се менува и гласи:

„Основувачот обезбедува материјални средства за работата и развитокот на универзитетот и факултетите.

Универзитетите и факултетите како самостојни установи се финансираат во согласност со сојузните прописи за финансирањето на самостојните установи.

Финансискиот план на универзитетот како целина се состои од финансиските планови на факултетите и универзитетските и факултетските установи.“

Член 5

По членот 10 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 10а

При утврдувањето на наставните планови и програми, воведувањето на курсеви, организирањето на вонредно студирање и стручна пракса, факултетите и универзитетите обезбедуваат соработка со органите, установите и организациите заинтересирани за образованието на висококвалификувани кадри.

Статутот на факултетот односно на универзитетот ќе ги предвиди општите форми на оваа соработка и на заемната помош.

Член 10б

Заради претресување на прашањата од заеднички интерес, универзитетите, факултетите, високите и вишите школи и уметничките академии во Југославија можат да формираат заедници како самостојни општествени тела.

Статутите на овие заедници ги донесуваат нивните собранија, а ги потврдуваат Сојузната народна скупштина односно републичкото народно собрание.“

Член 6

Членот 11 се менува и гласи:

„Редовната настава на факултетите може да опфати три самостојни и заемно поврзани наставни степени.

Наставата од прв степен подготвува стручњаци со виша спрема за разни области од стопанството и од други општествени дејности давајќи им потполно систематско образование.

Наставата од втор степен подготвува стручњаци со висока спрема.

Наставата од трет степен подготвува највисоки стручни кадри, воведувајќи ги во продлабочени теориски знаења или во специјални стручно-научни подрачја, како и во самостојна научна работа.

За лица што го завршиле првиот или вториот степен на настава, како и за други граѓани што ги исполнуваат соодветните услови факултетите ќе основуваат постојани или повремени курсеви за усовршување на стручноста и за запознавање со новите методи на работата и со проблемите на структурата и сл.“

Член 7

По членот 11 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 11а

Наставата од прв и втор степен трае вкупно четири години. По исклучок, оваа настава може да трае пет или три години.

Наставата од прв степен трае, по правило, две години.

Наставата од трет степен трае најмалку една година.

Наставата од втор степен може да претставува продолжување на наставата од прв степен, или може да се организира од самиот почеток на факултетските студии како единствена целина.

Наставата од трет степен се организира секогаш како самостојна целина.

Секој факултет мора да има настава од втор степен.

Степените на наставата на одделен факултет се определуваат со статутот во согласност со законот.

Член 11б

Спремата што ја дава наставата од прв степен или соодветните виши школи се признава за продолжување студиите на наставата од втор степен, а во согласност со законот и со одредбите од факултетскиот статут,

Член 11в

Наставата од трет степен опфаќа предавања, семинари и практична и самостојна работа на кандидатите.

Кандидатите што ќе покажат успех во текот на студиите, ќе ги положат пропишаните испити и ќе изработат самостојна работа, што ќе ја оцени повољно комисијата во која учествуваат најмалку два професора, се здобиваат со диплома, која дава право на академски степен на магистер односно специјалист.

Настава од трет степен можат да воведуваат, самостојно или во соработка, факултетите, определени високи школи или определени самостојни научни установи овластени со закон, или со уредба на Сојузниот извршен совет за нивното основување.

Настава од трет степен може да се организира само на оние факултети, определени високи школи односно во определени научни установи, што имаат соодветни научно-наставни кадри и ги исполнуваат другите услови пропишани со републички закон.

Заради усогласување на изведувањето на наставата од трет степен, на универзитетите и сродните факултети можат да се формираат посебни универзитетски или меуфакултетски центри.“

Член 8

Членот 13 се менува и гласи:

„Факултетите можат да имаат во свој состав отсеци, со шеф на одсек на чело, што го избира факултетската управа.

Одделни отсеци можат да бидат самостојни.

Со самостојниот одсек управуваат управата и шефот на одсекот.

Управата на одсекот ја сочинуваат сите наставници и соработници.

Со статутот на факултетот се определува делокругот на управата и на шефот на одсекот.

Универзитетите и факултетите имаат институти, заводи, катедри, семинари, клиники, опитни стопанства, лаборатории, кабинети, библиотеки и други установи, заради организирање и изведување на наставата и научната работа.

Установите на факултети и универзитети се основуваат со статут или со статутарна одлука.

За основувањето и положајот на самостојните научни установи важат општите прописи за основувањето на тие установи.

Секоја универзитетска и факултетска установа мора да има свои правила што содржат одредби за задачите, организацијата и управувањето.“

Член 9

По членот 14 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 14а

Студентот во текот на школувањето, ако го бара тоа природата на студиите, ќе поминува определено време на практична работа во органите, установите и организациите, што се занимаваат со работи на структурата за која се подготвува студентот, односно на самиот факултет, ако за тоа постојат услови.

Универзитетите и факултетите, во согласност со републичкиот извршен совет, ќе го пропишат начинот на вршењето на воншколската стручна пракса на студентите и, во согласност со тие прописи, ќе склучуваат договори со заинтересираните органи, установи и организации.

Член 14б

Републичките закони и статутите на факултетите можат да предвидат услови што би им овозможиле на изразито вредни и способни студенти да ги завршат студиите и пред редовните срокови.“

Член 10

Членот 15 се менува и гласи:

„Студентот што ќе го заврши соодветниот степен на редовна настава добива диплома во која се внесува и постигнатиот степен на стручноста.“

Член 11

Членот 16 се менува и гласи:

„Степенот доктор на науките можат да го даваат факултетите, со закон определените високи школи и самостојни научни установи, во кои се изведува настава од трет степен.

Со докторат на науките можат да се здобиваат граѓани со висока спрема (со завршена факултетска настава од втор степен), што имаат соодветни објавени научни трудови, или се истакнале со свои високостручни работи или со научни резултати во праксата, ако успешно ја одбранат повољно оценетата докторска дисертација.

Граѓаните со академски степен на магистер се здобиваат со докторат на науките под услов со своите работи да покажале способност за самостојна научна работа и ако успешно ја одбранат повољно оценетата докторска дисертација.

Докторската дисертација, која мора да претставува самостоен прилог на науката, се брани јавно пред комисијата на професори односно истакнати научни работници.

Факултетите ќе им дадат помош на кандидатите за подготвување на дисертацијата по пат на посебни курсеви и други форми на научна работа.“

Член 12

Членот 17 се менува и гласи:

„Граѓанин што ќе се запише на еден од степените на факултетската настава се здобива со статусот на студент.

Југословенски државјани и странски државјани што имаат соодветна школска спрема имаат право под исти услови да се запишат на факултет. На факултет се запишуваат и граѓани без соодветна школска спрема, повозрасни од 18 години, ако имаат соодветна работна пракса и искуство, а ќе покажат на испит или на друг годен начин дека владееат со основните знаења и дека имаат способност да можат успешно да ја следат наставата на факултетот.

За воените лица важат, покрај одредбите од претходните ставови, и прописите на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

Само по исклучок, ако не е можно да се организира настава за сите пријавени студенти, може, по предлог од факултетскиот односно универзитетскиот совет, со прописи на републичкиот извршен совет, привремено да се предвиди определено ограничување во поглед на запишувањето на бројот на студентите на одделен факултет.

За нострификација и еквиваленција на школските документи здобиеви во странство, важат меѓународните спогодби односно сојузните прописи, а ако нема такви, одлуките на факултетите или универзитетите.“

Член 13

По членот 17 се додаваат четири нови члена, кои гласат:

„Член 17а

Студентите што ќе завршат факултетска настава од прв степен или соодветна виша школа имаат право да ги продолжат студиите на наставата од втор степен, ако положат дополнителен испит и ги исполнат другите услови предвидени со факултетскиот статут, ако со закон или со пропис на републичкиот извршен совет не е предвидено правото непосредно да се запишат на наставата од втор степен.

На наставата од трет степен можат да се запишат лица што го завршиле вториот степен на наставата на факултет или висока школа.

Член 17б

На сите факултети се запишуваат и вонредни студенти.

По исклучок, со пропис на републичкиот извршен совет може на одделни факултети привремено да се одложи воведувањето на вонредно студирање.

Како вонреден студент може да се запише граѓанин во постојан работен однос, како и граѓанин што од објективни причини не е во работен однос или од оправдани причини не може да ја следи наставата.

За вонредните студенти се организира на факултетите посебна настава, дописни курсеви и други форми на работа, а во оптодба со соодветните стопански, научни и стручни организации во кои постојат услови за изведување настава и вежби се формираат наставни центри за подрачје на една или повеќе околии.

Член 17в

Редовните студенти можат да се запишат во следната година ако ги положили со статутот пропишаните испити од предметите на претходната година.

Вонредните студенти се запишуваат еднаш годишно на факултет односно на определен степен на наставата.

Вонредните студенти што ќе ги исполнат со статутот пропишаните услови, можат да полагаат редовни испити во испитните срокови кои важат за редовните студенти, а со факултетскиот статут можат за нив да се предвидат и посебни испитни срокови.

Член 17г

Со факултетските статуты, во согласност со законот, ќе се предвидат услови и вонредни испитни режими за добивање диплома од прв и втор степен, без оглед на одредбите за редовното и вонредното студирање. Вакви олесненија можат да се предвидуваат само за лица што со својата претходна работа и способности ги исполнуваат условите да го користат вонредниот испитен режим.“

Член 14

Членот 22 се менува и гласи:

„Наставници на факултет се редовни професори, вонредни професори, виши предавачи, доценти и предавачи.

Наставата од прв степен на определени дисциплини можат да ја вршат и лица во звањето професор на виша школа и предавач на виша школа.

Изборот за секое звање на наставници се врши врз основа на конкурс.

За редовен или вонреден професор може да биде избран кандидат што има докторат на науките, а за доцент — кандидат што има степен на магистер односно на специјалист.

За редовен или вонреден професор односно доцент може да биде избран и кандидат што завршил факултетска настава од втор степен или соодветна висока школа, а нема докторат на науките односно степен на магистер, ако биде хабилитиран врз основа на своите научни или стручни трудови, или други остварувања од значење за науката или праксата и врз основа на истакнување во успешно то водење на работите од својата струка. Хабилитацијата ја врши комисијата што го поднесува предлогот за избор на наставник.“

Член 15

Членот 23 се менува и гласи:

„За редовен професор може да биде избран кандидат, кој, покрај условите од претходниот член, покажува и особена способност за водење на наставата и има такви научни или високостручни објавени трудови или други признаени постигања, врз основа на кои влијае врз развивањето на научната мисла и усовршувањето на праксата.

За вонреден професор може да биде избран кандидат кој, покрај условите од претходниот член, покажал особена способност за наставничка работа и има побројни и позначајни научни или стручни трудови, а за доцент — кандидат што владее со проблемите на својата научна дисциплина и покажува способност за самостојна наставничка работа.

За виши предавач може да биде избран кандидат што има побројни стручни трудови, повеќегодишно искуство во наставата или во успешното водење на работите од својата струка и покажува изразити способности и самостојност во изведувањето на наставата.

За предавач може да биде избран кандидат што има диплома за завршен втор степен на факултеска настава, а владее со проблемите на својата дисциплина и има посебно здобиено искуство во праксата и способност за изведување на наставата и за работа со студенти.

Со статутите на одделни факултети можат да се предвидат и други услови за избор на универзитетски односно факултетски наставници.

Член 16

Членот 24 се менува и гласи:

„Изборот на наставници се врши на факултетот врз основа на реферат од стручната комисија, што се формира во согласност со одредбите на републичкиот закон.

Во изборот на редовен професор учествуваат редовните и вонредните професори, а во изборот на вонреден професор, виши предавач, доцент и предавач учествуваат сите наставници на факултетот.

Вонреден професор, виши предавач и доцент се избираат секоја петта година, а предавач — секоја трета година.“

Член 17

Во членот 25 ставот 1 се менува и гласи:

„На факултетот се избираат како факултетски соработници, асистентите и лекторите.“

По ставот 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„На факултетските и универзитетските установи и катедри можат да се избираат соработници на универзитетски и факултетски установи, и тоа стручни соработници и виши стручни соработници а во определени универзитетски и факултетски установи — научни соработници, виши научни соработници и научни советници. Во кои универзитетски односно факултетски установи можат да постојат научни соработници, виши научни соработници и научни советници, определува универзитетскиот односно факултетскиот совет.

Стручни соработници можат да се избираат и во факултетските центри во кои се одржуваат настава и вежби.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 5, се бришат зборовите: „универзитетските и“, а по зборот: „соработници“ се додаваат зборовите: „и на соработниците на универзитетските и факултетските установи“.

Во досегашниот став 4, кој станува став 6, по зборот: „универзитетските“ се додаваат зборовите: „односно факултетските“.

Член 18

Во членот 26 став 1 зборовите: „хонорарни професори и хонорарни доценти“ се заменуваат со зборовите: „хонорарни факултетски наставници, хонорарни факултетски соработници и хонорарни соработници на универзитетски и факултетски установи“.

Во ставот 2 по зборот: „професор“ се додаваат зборовите: „редовен професор од друг факултет односно“.

Член 19

Во членот 27, во првиот ред, по зборот: „наставници“ се става заграда и се додаваат зборовите: „факултетски соработници“.

Член 20

Во членот 29 став 1 се бришат зборовите: „на универзитетот“.

Во ставот 2 се бришат зборовите: „универзитетскиот совет, на предлог од“.

Во ставот 3 во првиот и шестиот ред, зборот: „универзитетскиот“ се заменува со зборот: „факултетскиот“, а во вториот ред се бришат зборовите: „на универзитетот“.

Во ставот 4 во првиот ред зборот: „универзитетскиот“ се заменува со зборот: „факултетскиот“, во вториот и третиот ред се бришат зборовите: „на универзитетот“, а во седмиот ред се брише зборот: „универзитетски“.

Во ставот 5 зборот: „универзитетскиот“ се заменува со зборот: „факултетскиот“.

Член 21

Во членот 30 став 1 во осмиот ред бројот: „6“ се заменува со бројот: „3“.

Во истиот член ставот 2 се брише.

Член 22

Во членот 34 ставот 1 се менува и гласи:

„Универзитетскиот совет го сочинуваат: членовите што ги избира републичкиот извршен совет од редот на научните, стручните и другите јавни работници;

најмалку еден член што од редот на народните одборници го избира соодветниот народен одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето на универзитетот, односно најмалку еден член што го избира претставничкото тело на автономната единица;

по еден член што го избира факултетската управа на секој факултет од редот на членовите на управата, по еден член што го избира управата на самостојниот отсек односно на самостојната школа во состав на универзитетот односно факултетот, и по еден член што го избира советот на самостојната универзитетска научна установа, ако е тоа предвидено со статутот на универзитетот;

три члена што ги избираат студентите од своите редови;

ректорот и проректорите на универзитетот.

Со републички закон или со статут на универзитетот може да се предвиди во универзитетскиот совет да влезат како членови претставници на определени стопански организации или стручни здруженија.“

Во истиот член ставот 2 се брише.

Во истиот член, став 3 првата реченица се менува и гласи:

„Универзитетскиот совет се избира на време од три години.“

Во последниот став, зборот: „членот“ се заменува со зборот: „членовите“, а зборот: „го“ се заменува со зборот: „ги“.

Член 23

Во членот 35 ставот 1 се менува и гласи:

„Универзитетскиот совет:

го утврдува статутот на универзитетот, дава мислење за статутите на факултетите и му ги поднесува на републичкиот извршен совет на потврда;

ги потврдува изборите на научни советници, виши научни соработници, научни соработници, виши стручни соработници и раководители на универзитетските установи;

го утврдува финансискиот план на универзитетските органи и установи, дава мислење за финансиските планови на факултетите и му ги доставува на републичкиот извршен совет;

донесува заклучоци и препораки за прашањата од заеднички интерес за факултетите и факултетските установи;

ги потврдува одлуките на универзитетската управа за основавање, соединување и укинување на универзитетски и меѓуфакултетски установи и дава иницијатива за основавање, соединување и укинување на факултетски установи;

ги избира и ги разрешува членовите на второстепениот дисциплински суд за наставниците;

донесува прописи за дисциплинската одговорност на студентите и ги разрешува членовите на второстепениот дисциплински суд за студентите;

ги расправува општите прашања за материјалната положба на студентите;

дава согласност на правилата на студентските здруженија што дејствуваат во рамките на универзитетот;

врши надзор над користењето на општествениот имот со кој управуваат универзитетските установи.“

Член 24

Во членот 40 ставот 1 се менува и гласи:

„Универзитетската управа:

составува предлог на статутот на универзитетот;

избира научни советници, виши научни соработници, научни соработници и виши стручни соработници, како и раководители на универзитетските установи, освен кај самостојните универзитетски научни установи, ги назначува и ги разрешува стручните соработници на овие установи;

составува предлог на финансискиот план на универзитетот и на неговите установи;

управува со имотот, фондовите и завештанијата на универзитетот;

ги разгледува прашањата за организацијата на наставата и научната работа од заеднички интерес за факултетите;

дава предлози за основавање, соединување и укинување на универзитетски установи;

го потврдува планот на научната работа на универзитетските установи;

донесува одлуки за доделување титулата почесен доктор;

ги избира и ги разрешува членовите на првостепениот дисциплински суд;

се грижи за материјалната состојба на студентите.“

Член 25

По членот 40 се додава нов член 40а, кој гласи: „Одлуките на универзитетскиот совет и на универзитетската управа и на изборните тела во врска со изборот на персоналот на универзитетските установи се донесуваат со мнозинство на гласовите на сите членови, а другите одлуки — со мнозинство на гласовите на присутните членови на советот, управата, односно изборните тела.“

Член 26

Во членот 41 ставот 4 се менува и гласи:

„На универзитетот се избира еден или повеќе проректори. Еден од проректорите го заменува ректорот во случај на негова спреченост.“

Член 27

Членот 44 се менува и гласи:

„Управно-извршните, административните и техничките работи на универзитетот ги врши секретаријатот на универзитетот.“

Со работите на секретаријатот раководи генерален секретар на универзитетот.

Генералниот секретар на универзитетот е старешина за назначување на службениците на секретаријатот на универзитетот и врши и други права и должности утврдени со статутот на универзитетот.

Генералниот секретар на универзитетот го избира и го разрешува универзитетскиот совет.

За генерален секретар на универзитетот може да биде избрано само лице што има факултетска спрема (настава од втор степен).“

Член 28

Во членот 46 став 1, во алинејата 1, зборовите: „републичкото народно собрание“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот извршен совет“, а по алинејата 1 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„членовите што како свои претставници ги делегира основувачот;

членовите што како свои претставници ги делегираат заинтересираните стопански организации и стручни здруженија;“.

Во ставот 1, досегашните алинеи 3 и 4 се заменуваат со нова алинеја која гласи:

„најмалку два члена што ги избираат студентите од своите редови, деканот и продеканот на факултетот, шефовите на самостојните отсеци, директорот на самостојна научна установа и директорот на самостојна виша школа во состав на факултетот.“

Ставот 2 се брише.

Член 29

Во членот 49 став 1 алинеите 3 до 8 се менуваат и гласат:

„го потврдува изборот на наставници, факултетски соработници, научни советници, виши научни соработници, научни соработници и виши стручни соработници како и на раководители на факултетските установи;

го утврдува финансискиот план на факултетот и на неговите установи;

одлучува за основавање, соединување и укинување на факултетски установи;

дава препораки за изработка на наставните програми;

одлучува, на предлог од факултетската управа или по своја иницијатива, за воведување на настава за усовршување;

и дава препораки на факултетската управа за ставање одделни задачи и проблеми во планот на научната работа на факултетските установи, како и мислење за планот на научната работа на самостојните научни установи на факултетот;“.

Член 30

Во членот 52 став 1 алинеите 2 и 3 се заменуваат со нова алинеја која гласи:

„избира наставници, факултетски соработници, научни советници, виши научни соработници, научни соработници, виши стручни соработници, како и раководители на факултетските установи, освен кај самостојните факултетски научни установи, ги назначува и ги разрешува асистентите и стручните соработници;“.

Во истиот став, досегашните алинеи 5 и 9 се менуваат и гласат:

„го составува предлогот на финансискиот план на факултетот и на неговите установи;

ги разгледува односно одобрува плановите на научната работа на установите на факултетот;“.

Во истиот став досегашната алинеја 18 се брише.

Во истиот член се додава нов став 2, кој гласи:

„Со закон може да се предвиди факултетската управа што има над 70 членови да може од својата оредина да формира извршен одбор и на него да му го довери донесувањето на одлуки по оние прашања за кои управата има заведено став. На чело на овој одбор е деканот.“

Член 31

По членот 53 се додава нов член 53а, кој гласи:

„Одлуките на факултетскиот совет, на факултетската управа и на изборните тела во врска со изборот на наставници, факултетски соработници и соработници на факултетските установи се донесу-“

ваат со мнозинство на гласовите од сите членови, а другите одлуки — со мнозинство на гласовите од присутните членови на советот, управата, односно изборното тело.“

Член 32

Во членот 54 став 1 втората реченица се заменува со два нови става, кои гласат:

„Деканот се избира со тајно гласање на време од две години и може да биде повторно избран.“

„Деканот може да биде разрешен од должноста и пред истекот на времето на кое е избран.“

Досегашниот став 2 станува став 4.

Член 33

Во членот 55 став 1 по првата реченица се додаваат нови реченици, кои гласат:

„Деканот ги врши и другите работи на непосредно управување со факултетот, ако не се ставени во делокруг на факултетскиот совет односно управа. Деканот е одговорен за организирањето на наставниот процес и за работната дисциплина на факултетот.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„На поголеми факултети можат да се избираат и два продекани.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 34

По членот 56 се додава нов член 56а, кој гласи:

„На секоја година на наставата од прв и втор степен се формира совет на годината, на отсекот односно на групата, што го сочинуваат наставниците и факултетските соработници што учествуваат во изведувањето на наставата, како и претставниците на студентите што ќе ги изберат студентите од таа година, отсек односно група.“

Овој совет расправува и предлага мерки за прашањата од заеднички интерес за изведувањето на наставата на таа година, отсек односно група.

Претседател на советот е еден од наставниците.

Факултетската управа донесува посебен правилник за работата на советот.“

Член 35

Членот 57 се менува и гласи:

„Управно-извршните, административните и техничките работи на факултетот ги врши секретаријатот на факултетот.“

Со работите на секретаријатот раководи секретарот на факултетот.

Секретарот на факултетот е старешина за назначување на службениците на секретаријатот на факултетот и ги врши и другите права и должности утврдени со статутот на факултетот.

Секретарот на факултетот го избира и го разрешува факултетскиот совет.

За секретар на факултетот може да биде избрано само лице што има факултетска спрема (настава од втор степен).“

Член 36

Во членот 58 ставот 1 се менува и гласи:

„До донесувањето на републички закони за измени и дополненија на законите за универзитетите непосредно ќе се применуваат одредбите од овој закон.“

Член 37

Наместо членот 59 се става нов член 59, кој гласи:

„Одредбите од овој закон што се однесуваат на факултетите се применуваат и на високите школи, ако со закон не е определено поинаку.“

Со актот за основавање, на одделни високи школи може да им се довери истата задача како и на факултетите — да изведуваат настава и да организираат научна работа, или само да изведуваат настава.“

Член 38

По членот 59 се додава нов член 59а, кој гласи:

„Републичките закони за уметничките академии, како и законите и другите прописи за основањето и работата на вишите школи, ќе се доведат во согласност со соодветните начела од овој закон, во согласност со особеностите на тие школи.“

До донесувањето односно измената на овие закони и прописи републичките извршни совети можат да определат нужните измени и дополненија на овие прописи да се спроведат во статутите на академиите и наведените школи.“

Член 39

Членот 60 се брише.

Член 40

Наместо членот 61 се става нов член 61, кој гласи:

„Законот за докторатот на науките останува во важност до крајот на 1964 година.“

Со одлука на советот на факултетот, на определена висока школа односно на определена научна установа можат, во согласност со републичкиот извршен совет, докторските курсеви и другите курсеви што им одговараат на одредбите од овој закон за здобивањето со диплома на магистер, што се одржани пред влегувањето во сила на овој закон, да се признаат наполно или делумно како настава од трет степен.

За здобивањето со степенот специјалист можат да се применуваат досегашните прописи до крајот на 1962 година.“

Член 41

Наместо членот 62 се става нов член 62, кој гласи:

„Со републички закон можат од постојните факултети на еден универзитет да се формираат два или повеќе универзитети.“

Член 42

Наместо членот 63 се ставаат три нови члена, кои гласат:

„Член 63

До донесувањето на нови прописи за наградувањето на наставниот персонал на факултетите, звањата предавач и виши предавач се распоредуваат во платните разреди што се предвидени за звањата доцент и вонреден професор.

Член 63а

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесува, по потреба, прописи за спроведување на одредбите од овој закон.

Член 63б

Се овластуваат законодавните одбори на Сојузниот собор и на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина да го утврдат и издадат пречистениот текст на Општиот закон за факултетите и универзитетите, откако ќе ги извршат потребните редакциски измени.“

Член 43

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

298.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА
НА УВОДНИОТ ЗАКОН ЗА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА
ШКОЛСТВОТО

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измена на Уводниот закон за Општиот закон за школството, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 јуни 1960 година.

ПР бр. 11

4 јуни 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА УВОДНИОТ ЗАКОН ЗА ОПШТИ-
ОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО

Член 1

Во Уводниот закон за Општиот закон за школството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/58) членот 10 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

299.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ
НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 3 јуни 1960 година.

ПР бр. 9

4 јуни 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.Претседател
на Сојузната народна
скупштина
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ
ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА
ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/58, 52/59 и 15/60) во членот 2 се бришат ст. 2 и 3.

Член 2

Во чл. 8, 9, 11 и 17 износот: „500.000“ се заменува со износот: „700.000“.

Член 3

Во членот 9 по ставот 1 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Чистиот приход од научна, книжевна, музичка или скулпторска творба од поголемо значење, како и од идејна скица во проектирање од поголемо значење, што авторот ги создавал подолго од една година, а е остварен во една година, на барање поднесено од даночниот обврзник кон даночната пријава, се дели на еднакви делови за онолку години колку години авторот ја создавал творбата, но најмногу за три години.“

Во случај на сомневање дали е во прашање творба од претходниот став, ќе се побара мислење од соодветното републичко здружение на уметниците односно од соодветната научна установа и тоа мислење е задолжително за органот на управата на општинскиот народен одбор надлежан за работите на приходите што го врши облогот со данокот на личниот приход на граѓаните.

Приходите од скулпторски и сликарски творби остварени на ретроспективни изложби што опфаќаат најмалку 20 години истакната уметничка работа на авторот ќе се делат на еднакви делови на 5 години.

Приходите од авторски творби од ст. 2 и 4 на овој член остварени почнувајќи од 1960 година ќе се делат на годината во која е остварен приходот и на годините што ѝ следуваат на таа година.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 6 и 7.

Член 4

По членот 9 се додава нов член 9а, кој гласи:
„На даночниот обврзник што во домаќинството е единствен стопанисувач, а издржува жена, малолетни деца и деца на редовно школување или родители неспособни за стопанисување, му се намалува даночната основица за 50.000 динари за секој таков член на домаќинството, но најмногу до 200.000 динари.“

Потребните податоци за околностите од претходниот став даночниот обврзник ги поднесува кон даночната пријава.“

Член 5

Во членот 10 став 1 скалата на даночните норми се менува и гласи:

се пресметува и се плаќа на име данок

„Ако годишната доночна основица изнесува динари над до					
	250.000	5%	на вишокот над	250.000	до 500.000
250.000	500.000	12.500+10%		500.000	750.000
500.000	750.000	37.500+15%		750.000	1.000.000
750.000	1.000.000	75.000+20%		1.000.000	1.250.000
1.000.000	1.250.000	125.000+25%		1.250.000	1.500.000
1.250.000	1.500.000	187.500+30%		1.500.000	2.000.000
1.500.000	2.000.000	262.500+35%		2.000.000	2.500.000
2.000.000	2.500.000	437.500+40%		2.500.000	3.000.000
2.500.000	3.000.000	637.500+45%		3.000.000	4.000.000
3.000.000	4.000.000	862.500+55%		4.000.000	5.000.000
4.000.000	5.000.000	1.412.500+65%		5.000.000	“
5.000.000		2.062.500+70%			

Во истиот член став 2 зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 7“.

Член 6

Во членот 11 став 1 скалата на даночните норми се менува и гласи:

„Ако годишниот чист приход на даночниот обврзник изнесува динари		данокот се пресметува и се плаќа по следните норми од даночната основица
над	до	
—	700.000	—
700.000	1.000.000	5%
1.000.000	1.500.000	10%
1.500.000	2.000.000	15%
2.000.000	2.500.000	20%
2.500.000	3.000.000	25%
3.000.000	4.000.000	35%
4.000.000	5.000.000	45%
5.000.000	6.000.000	55%
6.000.000	7.000.000	65%
7.000.000		70% “

Член 7

Во членот 11а се додава нов став 2 кој гласи: „Надоместоците за работа на терен и надоместоците поради одвоен живот од фамилијата, што на работниците на стопанските организации им се исплатуваат до износите што на тие организации им се признаваат како материјални трошоци, а на службениците и работниците на државните органи, установите, општествените и други организации — до износите определени со посебни прописи за јавните службеници, не влегуваат во чистиот приход на даночниот обврзник на данокот на личниот приход на граѓаните во смисла на чл. 1 и 2 од овој закон.“

Член 8

Во членот 13 досегашниот став 2 станува став 3, се менува и гласи:

„По исклучок, ако живеалиштето односно седиштето на даночниот обврзник е во странство, исплатителот на приходите во земјата е должен во рокот од ставот 1 на овој член за исплатените приходи на таквото лице да му достави извештај на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје исплатителот има седиште односно живеалиште, и тоа без оглед на износот на исплатените приходи.“

Досегашниот став 3 станува став 2, се менува и гласи:

„Даночната пријава му се поднесува на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа живеалиштето односно седиштето на даночниот обврзник.“

Во ставот 5, зборовите: „ставот 3“ се заменуваат со зборовите: „ставот 2“.

Член 9

Во членот 17 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На приходите од членот 9 ст. 2 и 4 на овој закон даночниот обврзник е должен до крајот на февруари на годината што ѝ следува на годината во која е остварен приходот, покрај данокот што отпаѓа на претходната година, да плати аконтација на данокот што отпаѓа на другите години на кои е поделен приходот.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 10

Членот 19 се брише.

Член 11

По членот 20 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 20а

Во смисла на одредбите од овој закон приходите се сметаат остварени во годината во која се примени (исплатени).

По исклучок од претходниот став, редовните примања од редовен работен однос што се испла-

туваат месечно или во пократки срокови назазад, се сметаат како приходи на годината за која се исплатени.

Член 20б

Кај бруто приходите остварени во странство од авторски творби на кои во земјата не се плаќа данок на приходите од авторските права, зашто сличен данок е платен во странство, трошоците потребни за остварување на такви приходи ќе се утврдат во постапката за обложување со данок на личниот приход на граѓаните на начинот на кој тие трошоци се утврдуваат во постапката за обложување со данок на приходите од авторските права.“

Член 12

Овој закон ќе се применува и на приходите остварени во 1960 година, освен членот 1 кој ќе се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Се овластуваат законодавните одбори на Сојузниот собор и на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина да утврдат и издадат пречистен текст на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните, откако ќе ги извршат потребните редакциски измени.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

300.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 3 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 3 јуни 1960 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат согласно со одредбата на главата XX од Сојузниот општествен план за 1960 година, се доделуваат без обврска за враќање 1.000 милиони динари за обезбедување средства за исплата на регресите во стопанството.

2. Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за примена на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 17

4 јуни 1960 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот
на производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,
др Младен Ивковиќ, с. р.

301.

Врз основа на членот 69 став 1 од Уставниот закон, а во врска со членот 2 точка 1 на својот Деловник, Комисијата за толкување на законите на Сојузната народна скупштина дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 2 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕНОСТА НА ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ

Со одредбата на членот 2 став 2 од Законот за сопственоста на делови од згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59) е пропишано дека во општествена сопственост се и посебните делови од згради

за чија изградба дале средства политичкотериторијални единици, стопански организации или установи што имаат својство на правно лице.

Одредбата на членот 2 став 2 од Законот за сопственоста на делови од згради треба да се разбере така што во општествена сопственост да се и посебните делови од згради изградени пред денот на влегувањето во сила на овој закон, а за чија изградба средствата ги има исклучиво дадено политичкотериторијална единица, стопанска организација или установа што има својство на правно лице.

СНС (А) 12

1 јуни 1960 година

Белград

Комисија за толкување на законите
на Сојузната народна скупштина

Секретар, Претседател,
Гојко Гарчевик, с. р. др Заим Шарац, с. р.

302.

Врз основа на тар. број 147 забелешка IV на таксената тарифа од Законот за административните такси („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/59), во согласност со Државниот секретаријат за надворешни работи, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАПЛАТА НА
ТАКСИТЕ НА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА
ОД ИТАЛИЈАНСКА РЕГИСТРАЦИЈА

1. Во Наредбата за наплата на таксите на друмски моторни возила од италијанска регистрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/59, 46/59, 6/60 и 10/60) точката 2 се менува и гласи:

„2. Царинските органи на Југославија ќе постапуваат според точката 1 на оваа наредба до 15 јули 1960 година“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 13—13435/1

31 мај 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

303.

Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 22/56, 6/58, 23/58 и 14/59), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со сојузниот Државен секретаријат за работите на стопанскиот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА
ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВО-
ЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 45/57, 50/57, 52/57, 4/58, 6/58, 9/58, 11/58, 13/58, 14/58, 17/58, 19/58, 23/58, 29/58, 31/58, 40/58, 42/58, 45/58, 49/58, 9/59, 12/59, 15/59, 30/59, 31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 51/59, 2/60, 7/60, 9/60, 17/60, 20/60 и 21/60) во точката I оддел А во гранката 127 — Прехранбена индустрија, текстот на редниот број 1 се менува и гласи:

„1. Овошни преработки:

- а) овошни: полупреработки (пулпи, суроци сокови, марк-срж и сл.) — 1,00
б) овошни финални преработки (шурпи, пиреи, концентрирани сокови, желеи, џемови, слатко, компоти, мармелади и сл.) — — — — — 1,30“.

Во истата гранка текстот на редниот број 2 се брише.

1. Во точката I оддел Б во гранката 120 — Хемиска индустрија, текстовите на редните броеви 14 и 4 се менуваат и гласат:

„14. Органски киселини и анхидриди:

- а) винска киселина*), млечна киселина*) и сулфосалицилна киселина — — — — — 2,50
б) лимонска киселина — — — — — 2,00
в) анхидрид од фтална киселина*) 1,00
г) друго — — — — — 1,50

44. Лабораториски хемикали проанализи (киселини, анхидриди, соли и друго):

- а) хлороводородна (солна) киселина 2,50
б) водородпероксид — — — — — 2,00
в) друго — — — — — 1,00“.

3. Во точката I оддел Б во гранката 125 — Индустрија на кожа, по текстот на редниот број 9 се додава нов текст под реден број 10, кој гласи:

„10. Кожи и крзна од дивеч — — — — — 1,50“.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз и увоз склучени од тој ден.

П. бр. 1778

2 јуни 1960 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна
трговија,
Сергеј Крајгер, с. р.

304.

Врз основа на членот 227 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 26/58 и 1/59) и точката I од Одлуката за овластувањето за донесување прописи според членот 227 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот издава

НАРЕДБА

ЗА НАЈМАЛИТЕ ИЗНОСИ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА,
РАБОТА НА ТЕРЕН И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Општа одредба

1. Надоместоците на трошоците за службени патувања, за селидби во случај на преместување, за работа на терен и поради одвоен живот од фамилијата, што за работниците на стопанските организации се утврдуваат во тарифниот правилник, не можат да изнесуваат помалку отколку што е предвидено со оваа наредба.

II. Најмали износи на дневниците за службени патувања

2. Дневниците за службени патувања изнесуваат за работниците распоредени:

најмалку,
дневно
динари

1) на раководни работни места, на работни места за кои се бара висока или виша стручна спрема на службеник или стручна спрема на висококвалификуван работник — — — — — 1.200

	најмалку дневно динари
2) на работни места за кои се бара средна стручна спрема на службеник или стручна спрема на квалификуван работник	1.100
3) на други работни места — — —	900

Како раководни работни места се сметаат работните места што како такви се определени во правилата односно правилникот за работните односи на стопанската организација.

Како службено патување се подразбира патувањето што го извршил работникот во определено место надвор од своето место на запослување, ако е тоа патување извршено по налог за службено патување издаден од надлежниот орган на стопанската организација заради вршење определени службени работи и ако тие работи не претставуваат работа на терен.

Како место на запослување на работник, во смисла на оваа наредба, се подразбира градежното подрачје на местото во кое се наоѓа седиштето на стопанската организација односно седиштето на нејзина деловна или погонска единица, во кое работникот е постојано запослен, како и појасот широк 10 километри околу градежното подрачје на тоа место. Ако местото има потесно и пошироко градежно подрачје, појасот широк 10 километри се смета од потесното градежно подрачје. За местата на подрачјето на општината за која уште не е утврдено градежно подрачје, ова подрачје ќе го утврди со одлука општинскиот народен одбор, а во градовите чие подрачје се дели на општини — околинскиот народен одбор.

3. На цела дневница работникот има право за секои 24 часа поминати на службено патување, како и за остатокот на времето над 12 часа, а и кога службеното патување трае повеќе од 12 а помалку од 24 часа

На половина дневница работникот има право кога службеното патување трае над 8 до 12 часа, како и за остатокот на времето во исто траење. За службено патување што трае до 8 часа работникот нема право на дневница. По исклучок, работникот има право на половина дневница и за остатокот на времето вогорем од 6 часа кога е тој остаток во целина поминат на пат ноќе. Како патување ноќе се подразбира патувањето меѓу 22 и 6 часот.

Ако службеното патување трае вкупно помалку од 24 а подолго од 12 часа, а работникот на тоа службено патување не користел ноќевалиште ниту на тоа службено патување поминал повеќе од 4 часа во времето од 22 до 6 часот, износот на дневницата на која работникот има право според точката 2 од оваа наредба се намалува за 30%.

4. Ако работникот на службено патување ќе се разболи, има право на дневници и за време на неспособноста за работа. Ако за тоа време биде сместен во здравствена установа во која според прописите за здравственото осигурување има потполно снабдување, за времето додека се наоѓа во здравствената установа има право на 20% од износот на дневницата од точката 2, на оваа наредба.

5. Ако работникот за време на службеното патување по една иста работа се враќа во местото на работата пред завршувањето на работата поради која патува, бројот на дневниците на кои има право се утврдува на тој начин што вкупниот број на часовите поминати на пат по таа работа се дели со 24. Во овој случај за пресметување на дневниците се земаат предвид патувањата што траеле подолго од 8 часа.

6. Работник упатен на службено патување во местото на својот постојан престој односно во местото на престојот на својата потесна фамилија, за времето поминато на пат до доаѓањето во тоа место има право на дневници најмалку во износот утврден според точката 2 на оваа наредба, а за времето додека престојува во тоа место има право

најмалку на 50% од тие дневници, без оглед дали прима надоместок поради одвоен живот од фамилијата.

7. За службени патувања во исто место работникот има право на дневниците од точката 2 на оваа наредба најмногу за 30 дена, а за натамошните 30 дена поминати во исто место — во височина од 50% од тие дневници. За службените патувања над 60 дена поминати во исто место, работникот наместо дневници има право на дневници во височина на надоместокот за работа на терен, кој не може да биде помал од износите предвидени во точката 18 од оваа наредба.

Како едно место, во смисла на одредбите од претходниот став, се подразбира подрачјето на една општина односно подрачјето на град поделен на општини. По исклучок, како едно место на подрачје на иста општина се подразбира и местото во кое започната работата поради која работникот е упатен на службеното патување, заедно со сите соседни населби (места) што не се оддалечени повеќе од 10 километри од тоа место.

8. Ако стопанската организација со тарифниот правилник наместо дневници предвиди паушален надоместок за службените патувања што се повторуваат почесто во едно место или реон, месечниот надоместок не може да изнесува помалку од 30% од износот на дневниците од точката 2 на оваа наредба за бројот на деновите фактично поминати на службено патување.

9. Дневниците на персоналот на патувањето пошти во претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони изнесуваат за работниците распоредени:

	најмалку дневно динари
1) на работни места за кои се бара виша стручна спрема на службеник — —	750
2) на работни места за кои се бара средна стручна спрема на службеник — — —	700
3) на работни места за кои се бара нижа стручна спрема на службеник — — —	650

Износите на дневниците од претходниот став не содржат во себеси трошоци за ноќевалиште.

10. Паушалниот надоместок на трошоците за монтерите на воздушните телеграфско-телефонски линии во претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони за одржување водови на подрачјето на нивните теренски единици изнесува најмалку 1.300 динари месечно.

11. Ако стопанската организација определи работник привремено на работа во друго место надвор од местото на неговото постојано запослување односно надвор од местото на неговото живеалиште или живеалиштето на неговата фамилија, за првите 30 дена престој во другото место работникот има право на дневници според точката 2 од наредбата, а за времето над 30 дена до 90 дена престој во тоа друго место — во височина од 50% од тие дневници. За времето над 90 дена поминато во тоа место, работникот има право на износот на надоместокот поради одвоен живот од фамилијата според точката 23 од оваа наредба.

На дневниците од претходниот став работникот има право и кога е упатен во друго место на усовршување (поединечно, на курсеви, семинари и слично).

12. Дневниците што како надоместок за зголемените трошоци при патување му се даваат на возниот и локомотивскиот персонал запослен во железничките транспортни претпријатија, не можат да бидат помали од 31 динар по час за машиноводач и оглар, а за другиот персонал — од 25 динари по час, и тоа за сето време поминато на службено патување надвор од местото на престојот, сметајќи од тргнувањето до враќањето на возот, како и

времето потребно за подготвителна и завршна служба кај возот.

Ако железничкото транспортно претпријатие со тарифниот правилник предвидело пресметување и плаќање на дневница во вид на километража по возен километар, надоместокот на персоналот пресметан на овој начин не може да изнесува помалку од износот пресметан според претходниот став.

13. Дневниците за службени патувања на возачите и кондуктерите на моторни возила во претпријатијата што вршат јавен друмски сообраќај на определени меѓуградски (меѓумесни) линии според утврден ред на возењето, изнесуваат ако тие лица се распоредени:

	најмалку дневно динари
1) на работни места за кои се бара стручна спрема на висококвалификуван работник — — — — —	650
2) на работни места за кои се бара стручна спрема на квалификуван или полуквалификуван работник — — — — —	550

Ако според редот на возењето персоналот од претходниот став мора да ноќева надвор од местото на својот престој, трошоците за ноќевање не ги поднесува работникот туку претпријатието.

Ако во случајот од претходниот став претпријатието не обезбеди ноќевалиште, работникот има право на дневница најмалку во износот од точката 2 на оваа наредба.

Дневниците од претходните ставови се утврдуваат според точката 5 од оваа наредба. Во овој случај пресметувањето на дневниците се врши за секој месец посебно, за сите патувања извршени во текот на месецот.

14. На надоместокот на трошоците за личен превоз на службено патување работниците имаат право во височина на цената за возниот билет, според одредбите од тарифниот правилник на стопанската организација, но не под износите според најниската пропишана тарифа за односното превозно средство.

15. Ако од местото на запослувањето на работникот односно од местото на тргнувањето на службено патување, или од последната станица на јавното превозно средство до местото во кое се упатува работникот заради извршување на службената задача не сообраќаат превозни средства на јавниот сообраќај (железница, брод, автобус) ниту други превозни средства со определена тарифа, на работникот му припаѓа надоместок во вид на километража за секој поминат километар во обата правца, сметајќи од границата на градежното подрачје на местото на запослувањето на работникот односно на местото на тргнувањето на службено патување, и тој не може да биде помал од 15 динари од секој поминат километар.

16. Најмалите износи на дневниците за службени патувања во странство, определени во валутата на земјата во која се патува, изнесуваат:

1) за работниците означени во оваа наредба во точката 2 став 1 под 1 — во височина на дневницата за јавните службеници од II група, намалена за 20%;

2) за работниците означени во точката 2 став 1 под 2 — во височина на дневницата за јавните службеници од III група, намалена за 20%;

3) за другите работници — во височина на дневницата за јавните службеници од IV група, намалена за 20%.

Најмалите износи на дневниците од претходниот став се намалуваат: за 90% — ако на работникот упатен на службено патување во странство за време престојот во странство му се обезбедени бесплатно стан и храна, како и за времето поминато на брод односно за времето од тргнувањето на пат со авион до доаѓањето во местото до кое важи авионскиот билет, ако во цената на бродскиот односно авион-

скиот билет се засметани и трошоците за исхрана и ноќевање; — за 40% ако му е обезбедено бесплатно само стан; — за 60% ако му е обезбедена само храна.

Ако лицето, упатено на службено патување, поминало на службено патување во едно место во странство над 30 до 60 дена, дневницата од претходните ставови се намалува за тоа време за 20%, а ако тоа лице поминало во исто место над 60 дена, дневницата се намалува за 30% за времето над 60 дена.

Најмалите износи на дневниците за службени патувања во странство, предвидени во ставот 1 на оваа точка, во меѓународниот превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, место за 20% се намалуваат за 65% ако возилата се снабдени со кревет, односно за 55% ако возилата се без кревет.

Во малиот пограничен сообраќај најмалите износи на дневниците за службени патувања во странство изнесуваат 20% од износите од ставот 1 на оваа точка.

III. Надоместок за преместување и селидби

17. Работник има право на надоместок на трошоците за селидба поради преместување, и тоа:

1) за превоз на покуќнина — на фактичниот износ на трошоците сторени за превоз од поранешното до новото место на работата, врз основа на поднесените докази. Ако превозот се врши со железница или брод, тие издатоци му се признаваат само според тарифата за споровоз, освен издатоците за превоз на багаж, што се признаваат според тарифата за брзовоз;

2) за трошоците на пакување, отпакување и превоз до станицата односно до станот, — на издотокот според поднесените сметки за материјалот односно за услугите од лицата што ги извршиле;

3) за личен превоз и за превоз на членовите на фамилијата — на цената за возен билет, според одредбите од тарифниот правилник на стопанската организација, но не под износот според најниската пропишана тарифа за односното превозно средство;

4) за дневници за себеси и за членовите на фамилијата за времето на патувањето во местото на преселувањето, и тоа: за себе најмалку според точката 2 од оваа наредба, а за членовите на фамилијата — најмалку во износи од по 400 динари дневно. Како членови на фамилијата се сметаат лицата што како членови на фамилијата на работникот — осигуреникот имаат право на здравствено осигурување според членот 13 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54).

На надоместок од претходниот став има право работник:

1) што по потреба на службата е распореден во друго место во кое се наоѓа организационата единица на стопанската организација;

2) со кој е заснован работен однос, а е распореден на работа надвор од местото на своето живеење;

3) што извршил преселување на фамилијата дополнително, ако од оправдани причини, како што се: недостаток на стан, завршеток на учебната година на дете, потешка болест на работникот односно на член на потесната фамилија, заминување на работникот на воена вежба и слично, не можел да го изврши преселувањето при доаѓањето во новото место на работата;

4) што по пензионирањето се настанил во друго место како и фамилијата на умрен работник која се настанува во друго место ако селидбата се изврши во рок од една година од денот на разрешувањето на пензионираниот работник. По исклучок, овој рок може да се продолжи најмногу уште за една година ако пензионираниот работник поднесе доказ дека во текот на првата година барал стан и дека не можел да го одбие во местото во кое сака да се пресели.

IV. Најмали износи на надоместоците за работа на терен

18. Надоместоците за работа на терен (во натамошниот текст: теренските додатоци) на кои работниците на стопанските организации имаат право зависно од условите и критериумите поставени во тарифниот правилник на стопанската организација изнесуваат:

а) за сите работници, освен за работниците запослени на селскостопански дејности на селскостопанските организации и на земјоделските задруги, што се распоредени:

	најмалку дневно динари
1) на работни места за кои се бара стручна опрема на висококвалификуван работник односно висока или виша стручна опрема на службеник — — — — —	180
2) на работни места за кои се бара стручна опрема на квалификуван работник односно средна стручна опрема на службеник — — — — —	100
3) на работни места за кои се бара стручна опрема на полуквалификуван работник односно нижа стручна опрема на службеник — — — — —	40

б) за работниците запослени на селскостопански дејности на селскостопанските организации и земјоделските задруги, што се распоредени:

	најмалку дневно динари
1) на работни места за кои се бара стручна опрема на висококвалификуван работник односно висока или виша стручна опрема на службеник — — — — —	175
2) на работни места за кои се бара стручна опрема на квалификуван работник односно средна стручна опрема на службеник — — — — —	95
3) на работни места за кои се бара стручна опрема на полуквалификуван работник односно нижа стручна опрема на службеник — — — — —	35

Најмалите износи на теренските додатоци од ставот 1 се намалуваат за 10% ако е на теренот организирано сместување или исхрана, а за 20% ако на теренот се организирани исхрана и сместување.

Ако теренската работа се врши на бесплатни, тешко пристапни или слабо населени терени, најмалите износи на теренските додатоци од ставот 1 на оваа точка се зголемуваат за 25%. Кои терени се сметаат за бесплатни, тешко пристапни или слабо населени одлучува органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи на чие подрачје се наоѓаат такви терени.

19. Надоместоците на работниците за работа во состав на подвижни екипи на самостојни проектантски организации што вршат претходни геодетски истражувања, снимања и премежувања на терени, трасирања и обележувања на железнички пруги, патишта, мелиорациони објекти и водни сообраќајници и далекуводи, хидролошки мерења, геолошки и геофизички истражувачки работи и проектирање на објекти за шумска експлоатација — не можат да бидат помали од износите на дневниците за службени патувања од точката 2 на оваа наредба.

Ако стопанската организација за време на вршењето на работите од претходниот став на работниците им обезбедила сместување или исхрана, износите на дневниците од точката 2 на оваа наредба се намалуваат за 10%, а ако на работниците им обезбедила сместување и исхрана — за 20%.

20. На теренски додаток работниците имаат право под услов да се упатени на теренска работа надвор од местото на своето постојано запослување и теренската работа да се врши едновременно и надвор од нивното живеалиште и надвор од живеалиштето на нивната фамилија.

Како место на постојано запослување на работникот се подразбира седиштето на стопанската организација или седиштето на регистрираната погонска или деловна единица во кое е неговото постојано работно место.

21. Работниците што работат на терен надвор од местото на своето запослување, а се враќаат секојдневно во местото на запослувањето односно во своите живеалишта или во живеалиштата на своите фамилии, имаат право на теренски додаток во височина од 50% од износите на теренските додатоци од точката 18 на оваа наредба, ако тие живеалишта се оддалечени од работилиштето повеќе од 4 километри.

22. На теренски додаток работниците имаат право од денот на доаѓањето на терен.

За упатување на работа на терен и за враќање од работа на терен работниците имаат право на надоместок на трошоците (дневница и превоз) за службени патувања.

На теренски додаток работниците имаат право за секој ден поминат на терен, а за дните на неделен одмор и на државни и народни празници ако биле на работа непосредно пред и непосредно по денот на неделниот одмор односно на празникот, освен ако биле на болување во смисла на ставот 5 од оваа точка.

Работниците што од терен се упатуваат на службено патување, за времето додека се наоѓаат на службено патување немаат право на теренски додаток, освен износот што отпаѓа за сместувањето на терен, ако го плаќаат за тоа време.

На теренски додаток работниците имаат право за време на болувањето на теренска работа само ако е во прашање болување до 7 дена траење и ако за тоа време биле на терен и не биле сместени во здравствена установа во која според прописите за здравственото осигурување имаат потполно снабдување. Ако работниците за време на болувањето до 7 дена, или за време на болување подолго од 7 дена а најдолго до 30 дена, биле сместени во здравствена установа во која имаат потполно снабдување, имаат право на износот што отпаѓа за сместувањето на терен, ако го плаќаат за тоа време.

Работниците немаат право на теренски додаток за дните на отсуство од работа, без оглед дали е во прашање платено или неплатено отсуство или неоправдан изостанок, како ниту за време на годишниот одмор.

V. Најмали износи на надоместокот поради одвоен живот од фамилијата

23. Надоместокот поради одвоен живот од фамилијата на работниците на стопанските организации под условите и според критериумите поставени во тарифниот правилник изнесува за работниците распоредени:

	најмалку месечно динари
1) на работни места за кои се бара висока или виша стручна опрема на службеник односно стручна опрема на висококвалификуван работник — — — — —	5.000
2) на работни места за кои се бара средна стручна опрема на службеник односно стручна опрема на квалификуван работник — — — — —	4.000

Најмалите износи на надоместокот од претходниот став се намалуваат за 50% за време на користењето на годишниот одмор на работникот. Во иста височина овој надоместок му припаѓа на работникот ако според одредбите од тарифниот правилник се исплатува за времето додека му се исплатува теренскиот додаток, но најдолго за првите 90 дена работа на терен.

На работниците распоредени на работни места за кои се бара стручна спрема на полуквалификуван работник и на неквалификуваните работници, како и на службениците распоредени на работни места за кои се бара нижа стручна спрема на службеник и на помошните службеници, не се однесуваат одредбите од оваа точка.

На надоместок поради одвоен живот од фамилијата има право работник што со решение од надлежниот орган на стопанската организација е преместен во друго место на постојана работа, ако во местото на запослувањето живее сам, а не може да добие стан за фамилијата ниту може секојдневно да доаѓа на работа во местото на запослувањето односно да се враќа од работа во местото на престојот на фамилијата поради неговата оддалеченост.

На надоместок поради одвоен живот од фамилијата има право работник со кој без конкурс е заснован работен однос, а кој е распореден на работа надвор од местото на своето живеење, работник со кој работен однос е заснован врз основа на конкурс — ако е назначено во конкурсот дека му припаѓа овој надоместок ако биде распореден на работа надвор од местото на живеењето, како и работник што е упатен на школување во училиште, а останал и натаму во работен однос.

Надоместокот поради одвоен живот од фамилијата тече од денот на јавувањето на работникот на должност па до истекот на месецот во кој му е доделен уселив стан.

Ако е барањето за надоместок поднесено по истекот на 30 дена од денот на јавувањето на должност, надоместокот припаѓа од денот на поднесувањето на барањето.

Правото на надоместок поради одвоен живот од фамилијата работникот го докажува со потврда дека поднесол молба за стан и дека не му е доделен стан.

Работник го губи правото на надоместок поради одвоен живот од фамилијата:

- 1) ако добие уселив стан за себе и за својата фамилија;
- 2) ако изјави дека не сака да ја пресели фамилијата;
- 3) ако го одбие понудениот уселив стан што им одговара на месните прилики за сместување на фамилијата.

VI. Завршна одредба

24. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за најмалите износи на надоместоците на трошоците за службени патувања, за работа на терен и за одвоен живот од фамилијата на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58, 1/59 и 40/59).

25. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-831/1

31 мај 1960 година
Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

305.

Врз основа на чл. 14 и 20 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), во врска со членот 10 оддел I под а) точка 2 алинеја 1 на Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПАСНИТЕ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

1. Во Решението за определување опасните растениски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54) во точката I текстот: „23. *Spongospora subterranea* (Wallr.) Johnson“ се брише.
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06—644/2

20 мај 1960 година

Белград

Секретар

за селско стопанство и шумарство,
Славко Комар, с. р.

306.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕРЕН АЛАТ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Технички прописи за изработка и исторача на мерни ленти и ленири	JUS K.T1.040
Мерни ленти од 150 до 500 мм —	JUS K.T1.050
Мерни ленти во кутија, од 1 и 2 м	JUS K.T1.054
Мерни ленти во кутија, од 10 до 50 м — — — — —	JUS K.T1.055
Мерни ленти на вилушка — —	JUS K.T1.056
Мерни ленти на прстен — —	JUS K.T1.057
Мерни ленири — — — — —	JUS K.T1.060
Мерни летви. Форма, димензии и технички прописи — — — — —	JUS K.T1.065
Зглобни мерила дрвени од 1 и 2 м	JUS K.T1.100
Мерни летви леачки — — —	JUS K.T1.110

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 септември 1960 година.

Бр. 12—2440

28 мај 1960 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

307.

Врз основа на членот 4 став 4 точка 1 од Законот за превозот на железниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/57 и 48/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со сојузниот Државен секретаријат за работите на стокониот промет, Генералната дирекција на Југословенските железници донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки на пругите на Југословенските железници, Свеска 1 — Одредбе о превозу, која важи од 1 март 1957 година, отпечатена во издание на Генералната дирекција на Југословенските железници, се вршат следните измени:

1) во членот 1 точка 2 ставот 2 се менува и гласи:

„Меѓутим, директно отправљање пртљага и експресне робе, као и паса који се предају на превоз као пртљаг, не врши се преко станица Београд — Чукарица и Добој — Добој Нови, или обратно.“;

2) во членот 32 оддел а), точка 7 ставот 3 се менува и гласи:

„Најмања возарина за пртљаг је 100 динара од пошиљке, осим возарине за бицикле, која износи најмање 100 динара по комаду, а за мотоцикле — 300 динара.“;

3) во членот 32 оддел б) точка 2 ставот 3 се менува и гласи:

„Најмања возарина за непраћен пртљаг је 200 динара од пошиљке, осим возарине за бицикле, која износи најмање 200 динара по комаду, а за мотоцикле — 500 динари.“;

4) во членот 33 точка 5 ставот 3 се менува и гласи:

„Најмања возарина за експресну робу је 200 динара од пошиљке, осим возарине за бицикле, која износи најмање 200 динара по комаду, а за мотоцикле — 500 динара.“

2. Во Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки на пругите на Југословенските железници, Свеска 2 — Превозне цене, која важи од 16 октомври 1958 година, отпечатена во издание на Генералната дирекција на Југословенските железници, се вршат следните измени:

1) во Таблицата 10 „Возарински ставови за обичан пртљаг“ текстот на забелешката се менува и гласи:

„Најмања возарина за пртљаг је 100 динара од пошиљке, осим возарине за бицикле, која износи најмање 100 динара по комаду, а за мотоцикле — 300 динара.“;

2) во Таблицата 11 „Возарински ставови за експресну робу и непраћен пртљаг“ текстот на забелешката се менува и гласи:

„Најмања возарина за експресну робу односно непраћен пртљаг је 200 динара од пошиљке, осим возарине за бицикле, која износи најмање 200 динара по комаду, а за мотоцикле — 500 динара.“

3. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1960 година.

ГДЈЖ бр. 12—21/60

26 мај 1960 година

Белград

Генерална дирекција на Југословенските железници

Претседател
Генерален директор, на Управниот одбор,
Војин Николиќ, с. р. Петар Стопиќ, с. р.

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“. Белград Краљевиќа Марка 9. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Радован Вукановиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград

308.

ПОТВРДА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛКУВАЊЕ

Сојузната народна скупштина, на седниците на Сојузниот собор и на Соборот на производителите од 3 јун 1960 година, го потврди Задолжителното толкување на членот 2 став 2 од Законот за сопственоста на делови од згради, што го даде Комисијата за толкување на законите на Сојузната народна скупштина на 1 јуни 1960 година и што е објавено во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/60.

Од Сојузната народна скупштина, СНС (А) 12, Белград, 4 јуни 1960 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
296. Указ за прогласување на Законот за начинот на финансирање на научните установи — — — — —	469
Закон за начинот на финансирање на научните установи — — — — —	469
297. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Општиот закон за универзитетите — — — — —	471
Закон за измени и дополненија на Општиот закон за универзитетите — — — — —	471
298. Указ за прогласување на Законот за измена на Уводниот закон за Општиот закон за школството — — — — —	477
Закон за измена на Уводниот закон за Општиот закон за школството — — — — —	477
299. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните — — — — —	477
Закон за измени и дополненија на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните — — — — —	477
300. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — — — — —	478
301. Задолжително толкување на членот 2 став 2 од Законот за сопственоста на делови од згради — — — — —	478
302. Наредба за измена на Наредбата за наплата на таксите на друмски моторни возила од италијанска регистрација — — — — —	479
303. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — — — —	479
304. Наредба за најмалите износи на надоместоците на трошоците за службени патувања, работа на терен и одвоен живот од фамилијата на работниците на стопанските организации — — — — —	479
305. Решение за измена на Решението за определување опасните растенски болести и штетници — — — — —	483
306. Решение за југословенските стандарди за мерен алат — — — — —	483
307. Решение за измени на Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки на пругите на Југословенските железници — — — — —	484
308. Потврда на Задолжителното толкување — — — — —	484